

Фондација “е-Македонија” Скопје на

Македонски Телеком АД – Скопје

Финансиски извештаи

За годината која завршува на

31 декември 2012

Содржина

Финансиски извештаи

Биланс на состојба	1
Биланс на приходите и расходите	2
Белешки кон финансиските извештаи	3

Биланс на состојба

(во МКД)

	Беле- шка	31 дек. 2012	31 дек. 2011
Средства			
Парични средства во банки	3	5.741.473	6.846.951
Загуба за тековната година	4	1.523.246	-
Вкупно средства		7.264.719	6.846.951
Обврски и капитал			
Вишок на приходи пренесени во наредна година	4	-	708.924
Оснoвачки капитал	5	6.138.027	6.138.027
Обврски кон добавувачи	6	1.126.692	-
Вкупно обврски и капитал (пасива)		7.264.719	6.846.951

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 4 се прегледани и одобрени од страна Одборот на Фондацијата "е-Македонија" Скопје на Македонски Телеком АД – Скопје на _____2013 година.

 Радмила Јончевска
 Директор на Фондацијата

 Таска Латкоска
 Сметководител

Биланс на приходите и расходите

(во МКД)

	Беле- шка	31 дек. 2012	31 дек. 2011
Приход од камати	7	6.681	6.843
Вишок на приходи од минати години		708.924	702.081
Вкупно приходи		715.605	708.924
Трошоци за донации	8	(1.850.784)	-
Останати оперативни трошоци	9	(388.067)	-
Вкупно трошоци		(2.238.851)	-
Остварен/а (загуба)/вишок на приходи		(1.523.246)	708.924

Белешки кон финансиските извештаи

1. Основни информации за фондацијата

Фондацијата “е-Македонија” е основана во 2004 година врз основа на Одлука на Одборот на директори на АД Македонски телекомуникации во чест на имплементација на идејата на починатиот Претседател на Република Македонија, г-дин Борис Трајковски, за ширење и поддршка на придобивките од информатичко општество и развој на знаење.

Целите на Фондацијата се: поддршка на интернет технологијата и употребата на интернет, надминување на “дигиталниот јаз”, обезбедување на подобар квалитет на живот на граѓаните и признавање на активностите на МКТ од страна на јавноста ширум земјата.

Согласно со процесот на ребрендирање на АД Македонски телекомуникации – Скопје во Македонски Телеком АД – Скопје, дојде до промена на името на основачот вклучено во името на Фондацијата, како и промена на логото и печатите на Фондацијата. Промените се утврдени со измена и дополнување на Статутот на Фондацијата. Промените се регистрирани во Централниот Регистар на Р. Македонија на 20.05.2008 година.

Во согласност со законските барања кои произлегоа од новиот Закон за здруженија на граѓани и фондации, Фондацијата “е-Македонија” ги превзема сите неопходни активности за хармонизација на постоечките акти на Фондацијата со одредбите на овој нов Закон и за таа цел Одборот на директори на Македонски Телеком, како основач на Фондацијата, го усвои Актот за основање на Фондацијата (кој ги содржи законски утврдените одредби со цел да се исполнат основните законски барања кои поризлегуваат од Законот за здруженија на граѓани и фондации).

2. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Овие Финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации 24/03 и 17/11, Правилник за сметководство на непрофитните организации 42/03, 08/09 и 175/11 и Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации 117/05 и 11/06. Финансиските извештаи за 2012 година се прикажани заедно со споредбените податоци од 2011 година.

3. Парични средства во банки

во МКД	2012	2011
Депозити по видување	5.741.473	6.846.951
Вкупно	5.741.473	6.846.951

4. Загуба за тековната година/Вишок на приходи пренесени во наредна година

Разликата на приходите и расходите за период 01.01 – 31.12.2012 резултира во загуба за тековниот финансиски период во износ од МКД 1.523.246 (2011: вишок на приход МКД 708.924).

5. Капитал

Според актот за регистрирање, основачкиот капитал во износ од МКД 6.138.027 е платен во целост од страна на Македонски Телеком АД – Скопје, единствениот основач на Фондацијата.

6. Обврски кон добавувачи

На 31 декември 2012 Фондацијата има обврски кон добавувачи за реализација на прокетот “е-Бонтон” во износ од МКД 1.126.692. Обврската е платена во 2013 година.

7. Приходи

Во текот на 2012 година се остварени приходи од камата во износ од МКД 6.681 (2011: МКД 6.843).

8. Трошоци за донации

Во финансиската година 2012 година, Фондацијата додели три донации за отворање на компјутерски работилници и едукативни центри, познат како проект “е-училници” и остварена е реализација на проектот “е-Бонтон” како проект за развој и поддршка на добро однесување во електронската комуникација и кореспонденција. Трошоците поврзани за овие донаторски активности се прикажани во табелата подолу.

во МКД	2012
Едукативен центар Алгоритам Доел Скопје	245.800
Мрежен електронски центар за информатичка, образовна, научно - еколошка и техничка поддршка Скопје	234.392
Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска Акција” Радовиш	243.900
Проект “е-Бонтон”	1.126.692
Вкупно	1.850.784

9. Останати оперативни трошоци

Во МКД	2012
Плаќања кон директорот и членовите на секретаријат на Фондацијата (вклучувајќи го персоналниот данок)	385.518
Останати оперативни трошоци	2.549
Вкупно	388.067